

20151925266

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 ноември 2015 година.

Бр. 08-5081/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Член 1

Во Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2004, 115/2007, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15 и 154/15), во членот 88-г став (4) зборот „еднаш“ се заменува со зборот „двапати“.

Во ставот (6) зборот „дали“ се заменува со зборовите: „најмалку 30% од“, зборот „ќе“ се заменува со зборот „да“, а по зборот „отстранети“ се додаваат зборовите: „и заменети со нови“.

Член 2

Во членот 88-д пред зборот „Стручните“ се додава бројот „(1)“, а по зборовите: „ги врши Управата“ се додаваат зборовите: „за што директорот на Управата определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) На одговорното лице од ставот (1) на овој член за секој одржан термин во кој се полага испитот му следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Управата донесува решение.“

Член 3

Во членот 88-ж став (3) се брише.

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4).

Член 4

Во членот 88-з по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на испитот и јавноста се информираат за датумот и времето на полагање на испитот, најмалку осум дена пред одржување на испитот преку веб страницата на Управата и Јавниот радиодифузен сервис.“

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

По ставот (4) кој станува став (5) се додаваат пет нови става (6), (7), (8), (9) и (10), кои гласат:

„(6) На претставниците од ставот (5) на овој член за секој одржан термин во кој се полага испитот им следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Управата донесува решение.

(7) Овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот е должно да го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време на спроведување на термините во кои се полага испитот.

(8) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши постојан мониторинг на блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на испитот.

(9) АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена и истите се складираат во централниот контролен систем на АЕК.

(10) АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до Управата најдоцна во рок од 15 дена од завршувањето на терминот во кој се полага испитот.“

Член 5

Во членот 88-с став (3) зборовите: „став (4)“ се заменуваат со зборовите: „став (5)“.

Во ставот (6) по зборот „термин“ точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и му се изрекува забрана за полагање на испитот во траење од три години, за што Управата донесува решение против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.“

Во ставот (8) зборовите: „став (4)“ се заменуваат со зборовите: „став (5)“.

Член 6

Во членот 88-п ставови (4) и (5) се менуваат и гласат:

„(4) Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува по секој одржан термин во кој се полага испитот и врши ревизија на спроведување на испитот, вклучувајќи и дали испитот го полагале кандидати кои ги исполнуваат условите за полагање на испитот согласно со членот 88-а од овој закон, за што доставува извештај до директорот на Управата.

(5) На членовите на комисијата од ставот (3) на овој член им следува паричен надоместок, кој на годишно ниво изнесува една просечна нето плата во Република Македонија, за што Управата донесува решение.“

Член 7

Во членот 95 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) По исклучок од ставовите (1) и (2) точка 1 на овој член, размена и отстапување во земјата на одделни примероци заштитени добра кои се прогласени или се вклучени во збирки што се прогласени за културно наследство од особено значење може да се врши со одлука на Владата на Република Македонија, по претходно мислење од Управата.“

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).

Во ставот (6) кој станува став (7) зборовите: „ставот (5)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (6)“.

Ставот (7) станува став (8).

Член 8

Во членот 119 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Постапката за доделување на концесијата започнува шест месеци пред истекот на тековната концесија.“

Ставот (2) станува став (3).

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите „ставот (2)“ се заменуваат со зборовите „ставот (3)“.

Член 9

Членот 173-б се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 5.000 во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 88-д став (1) од овој закон, доколку не го снима, не го емитира во живо на веб страницата на Управата и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на Управата согласно со членот 88-з став (3) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 88-д став (1) од овој закон, доколку не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот, согласно со членот 88-з став (7) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 5.000 во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице од членот 88-д став (1) од овој закон кое го спроведува испитот, доколку не го прекине испитот согласно со членот 88-с ставови (4) и (5) од овој закон.

(4) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на претставниците од членот 88-з став (5) од овој закон, доколку постапат спротивно на членот 88-с ставови (2) и (3) од овој закон.

(5) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на претставниците од членот 88-з став (5) од овој закон, доколку постапат спротивно на членот 88-с став (8) од овој закон.

(6) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице од членот 88-д став (1) од овој закон, доколку дозволи да полага кандидат кој не ги исполнува пропишаните услови од овој закон.

(7) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на комисијата од членот 88-п став (3) од овој закон, доколку утврдат неправилности во спроведувањето на испитот, а тоа не го констатираат во извештајот од членот 88-п став (4) од овој закон.

(8) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој постапува спротивно на членот 88-с ставови (2) и (3) од овој закон.

(9) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на директорот на Управата ако не го донесе решението во рокот утврден во членот 88-п став (7) од овој закон.“

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.